

УПАТСТВО ЗА КОНКУРИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ ЕРАЗМУС+

Конкурс: http://ukim.edu.mk/dokumenti_m/Erazmus_PLUS_konkurs.pdf

- Ø Рокот за пријавување е до 5 октомври 2020;
- Ø Времетраење на мобилноста за студенти: **еден семестар (летен семестар)**;
- Ø Право на конкурирање имаат сите кандидати што ги задоволуваат условите од Конкурсот и што ќе достават целосна документација;
- Ø Предност имаат кандидатите што не биле корисници на стипендија преку програмата ЕРАЗМУС+;
- Ø Рангирањето се врши според долунаведените критериуми.

КАДЕ САКАТЕ ДА ОСТВАРИТЕ МОБИЛНОСТ?

- Ø Разгледајте ја листата на Договори http://ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=169&glavno=42, поточно договорите што се наменети за студентите од Филолошкиот факултет <https://ff.f.ukim.mk/erasmus-plus/>
- Ø Пребарајте на веб-страницата на странската институција (универзитет) каде што би сакале да остварите мобилност;
- Ø Разгледајте ги студиските и предметните програми од таа институција;
- Ø **Најдете минимум 4 предмети што се еквивалентни на предметите од вашата студиска програма;**
- Ø Доколку студиските/предметните програми не се обрајвени на веб-страницата на таа институција, ваша обврска е да стапите во контакт со тамошниот ЕРАЗМУС+ координатор;
- Ø **Препорачливо е да одберете земја во која се зборува јазикот што го студирате.**

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ

Сите документи за аплицирање се достапни на интернет-страницата на Универзитетот http://ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=169&glavno=42 (меѓународна соработка/ ЕРАЗМУС+) или на интернет-страницата на Факултетот

- Ø пополнет формулар за пријавување (Student Application Form);
- Ø договор за студирање (Learning Agreement) во кој се утврдува програмата за студирање, потпишана и одобрена од страна на студентот, матичниот факултет/Еразмус+ координаторот и факултетот во странство (**минимум 20 ЕКТС-максимум 30 ЕКТС**);
- Ø уверение за положени испити на македонски јазик;
- Ø најмалку една препорака;
- Ø уверение/диплома за познавање на англиски јазик или јазикот на кој се изведува наставата на ЕУ универзитетот издадена од признат центар/школа за странски јазици;
- Ø уверение за редовен студент- запишан семестар/година (на македонски јазик);
- Ø кратка биографија (Europass model).

РАНГИРАЊЕ НА КАНДИДАТИТЕ

- Ø Рангирањето се врши според: академскиот успех, познавањето на англиски јазик или јазикот на кој се изведува наставата, мотивација;
- Ø Предност имаат кандидатите што не користеле стипендија преку ЕРАЗМУС+.

СЕЛЕКЦИЈА НА КАНДИДАТИТЕ

- Ø Факултетот ги доставува документите со ранг-листата до УКИМ;
- Ø Селекцијата се прави според бројот на пријавени кандидати на ниво на УКИМ, а се земаат предвид ранг-листите на Факултетите;
- Ø Универзитетот (УКИМ) ги информира избраните кандидати.

ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:

Анријана Павлова, административен координатор за ЕРАЗМУС+
приемен термин: 9:00 – 14:00 (секој работен ден)
(канцеларија во Деканатот на Факултетот)
a.pavlova@ff.ukim.edu.mk, ++389 (0)2 3240-401